

ДО  
ОПШТИНА СТРУМИЦА  
Сектор за урбанизам и комунални работи  
СТРУМИЦА

**Б А Р А Њ Е**  
**за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства**

Од \_\_\_\_\_  
(назив на правно лице)

\_\_\_\_\_  
(адреса на правно лице)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_ тел \_\_\_\_\_

Адреса или број на катастарска парцела со назив на катастарска општина на која се наоѓа електронската комуникациска мрежа и средство

\_\_\_\_\_

Кон барањето за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно изградени на земјиште приложувам:

1. Извод од Централен регистар на Република Македонија;
2. Изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегување во сила на овој закон;
3. Геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект со имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект;
4. Договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот на земјиштето, доколку бесправниот објект е изграден на земјиште кое не е сопственост на барателот или на Република Македонија односно земјиштето е сопственост на друго физичко или правно лице;
5. Основен проект- фаза статика.

Кон барањето за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно поставени на објекти, приложувам:

1. Извод од Централен регистар на Република Македонија;
2. Изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегување во сила на овој закон;
3. Геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект;
4. Согласност од 51% од станарите или од заедницата на сопственици на станови ако електронските комуникациски мрежи и средства се поставени на колективен објект односно од сопственикот ако се поставени на индивидуален објект;
5. Акт за употреба или имотен лист за објектот на кој се поставени електронските мрежи и средства;
6. Основен проект-фаза статика.

**Датум на поднесување**

**Барател**

---

---